

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **10-150/1/2018**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Липково**

I.1.2) Адреса: **Липково**

I.1.3) Град и поштенски код: **с.Липково 1307**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Вацид Аљија** Адреса на е-пошта: **vaxhidalija@komunaelikoves.gov.mk** Телефон/Факс: **031463180/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на техничка документација во сферата на инфраструктурата

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **2.500.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Липково

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Изработка на техничка документација во сферата на инфраструктурата**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [10.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Копија од најмалку 3 Договори за давање на проектантски услуги (изработка на техничка документација) за изминатите 3 години (2015, 2016 и 2017 година) со вклучени Потврди за успешна реализација на истите тие договорич -Три(3) потврди за квалитетно изработени основни проекти за инфраструктура за 2016 година согласно Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), (се важат и потврди од здружени економски оператори односно група на понудувачи) -Изјава за ангажиран технички персонал и технички органи без оглед на тоа дали тие непосредно припаѓаат на економскиот оператор и тоа најмалку 4 дипломирани енженери од кои 2 градежни инженери (еден со овластување А за изработка на проектна документација и еден со овластување Б за изработка на проектна документација) и 2 архитекти (еден со овластување А за изработка на проектна документација и еден со овластување за изработка на урбанистички планови – планер)

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

Копија од најмалку 3 Договори за давање на проектантски услуги (изработка на техничка документација) за изминатите 3 години (2015, 2016 и 2017 година) со вклучени Потврди за успешна реализација на истите тие договорич -Три(3) потврди за квалитетно изработени основни проекти за инфраструктура за 2016 година согласно Законот за градење (Сл. весник на РМ бр. 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), (се важат и потврди од здружени економски оператори односно група на понудувачи) -Изјава за ангажиран технички персонал и технички органи без оглед на тоа дали тие непосредно припаѓаат на економскиот оператор и тоа најмалку 4 дипломирани енженери од кои 2 градежни инженери (еден со овластување А за изработка на проектна документација и еден со овластување Б за изработка на проектна документација) и 2 архитекти (еден со овластување А за изработка на проектна документација и еден со овластување за изработка на урбанистички планови – планер)

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **27.02.2018 во 09:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **21.02.2018 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **90** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

27.02.2018 во 09:00 Место: **с. Липково**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **07.02.2018**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ